

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 1 и член 153 став (5) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „ Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јуни 2020 година, донесе

Правилник

за дополнување на Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги

Член 1

Во Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги („ Службен весник на Република Северна Македонија “ бр.116/19) по членот 22 се додава нов член 22-а кој гласи:

„Член 22-а

- (1) Во случај на прогласена воена, вонредна и/или кризна состојба, Регулаторната комисија за енергетика постапката за одобрување на регулираниот максимален приход и цена на топлинска енергија за регулиран период, како и постапките утврдени со член 23 и член 24, ги води на начин утврден со овој правилник.
- (2) Роковите за постапувањето по барањето, објавувањето на барањето, одржувањето на подготвителната седница и седницата на Регулаторната комисија за енергетика утврдени во овој правилник, во случаите од став (1) на овој член, отпочнуваат да течат од денот на престанокот на важењето на воената, вонредната и/или кризната состојба.
- (3) Одлуката за одобрување на регулираниот максимален приход и цена на топлинска енергија за регулиран период која се донесува во случаите од став (1) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, а влегува во сила од 1-от ден во наредниот месец во тековната година.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги („ Службен весник на Република Северна Македонија “ бр.116/19) се дополнува со нов член 22-а заради усогласување со ситуации кога се прогласува воена, вонредна или кризна состојба, со што им се дава доволно време на членовите на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија да организираат успешна подготвителна седница (којашто согласно Деловникот за работа не се одржува за време на вонредната состојба), што ќе овозможи активно учество на сите заинтересирани страни во креирањето на содржината на конечната квалитетна одлука, како и јавност и транспарентност во процесот на донесувањето на одлуката.

Бр. 01-1399/1
12.јуни 2020 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија

Марко Бислимоски